

Правилници за органско земјоделско производство предвидени со новиот закон за органско земјоделско производство	
1.	Правила и постапки за растително органско производство
2.	<i>Листа на ѓубрива и средства за подобрување на својствата на почвата.</i>
3.	<i>Листа на средства за заштита на растенијата</i>
4.	<i>Листа состојки кои не биле произведени според принципите на органското производство</i>
5.	<i>Листа на средства за чистење и дезинфекција</i>
6.	Листа на репродуктивен растителен материјал од видови кои се наоѓаат во редовно производство кои можат да се употребат во органското растително производство.
7.	Правилник за постапки за собирање, пакување, превоз и складирање на органски производи, форма и содржината на потврдата за нетретирани региони со препарати кои не се дозволени за употреба во органското производство и начин на издавање на потврдата
8.	Правилник за постапките на одгледување на животни во органското производство, минимум површините за сместување на различни видови животните и максималниот број животни по хектар
9.	<i>Листата на крмни суровини</i>
10.	<i>Листата на додатоци во добиточната храна и други материји кои се користат во исхраната на животните</i>
11.	Правилник за формата, содржината, начинот и постапката за водење на евиденцијата на ветеринарни интервенции во органската сточарска единица
12.	Правилник за поблиски правила и постапувања во пчеларството
13.	Правилник за формата, содржината и начинот на водење на евиденциите за органски семенски и саден материјал.
14.	Постапките за производство на органски преработена храна
15.	<i>Листата на производи и супстанции кои се користат во процесот на производство на органски преработена храна</i>

16.	Правилник за формата, содржината и бојата на националните ознаки за органски производ
17.	Правилник за начинот и постапката за вршење на стручна контрола во органското земјоделско производство
18.	Правилник за формата и содржината на годишниот извештај на сертификациските тела
19.	Правилник за начинот на издавање на овластувањата за вршење на стручна контрола во органското земјоделско производство и овластување на стручни научни установи и други правни лица за вршење на анализи и суперанализи во органско земјоделско производство, потребната документација, формата, содржината и начинот на водење на евиденцијата на овластените субјекти

Образложение: Предвидените листи под реден број: 2, 3, 4, 5, 9, 10 и 15 ќе ги објави министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, а тоа ќе бидат всушност превземени Анекси од **Регулативата (ЕЗ) Бр. 889/2008 од 5 септември 2008 год. со која се утврдуваат правилата за спроведување на Регулативата на Советот (ЕЗ) бр. 834/2007 за органско производство и етикетање на органските производи во однос на органското производство, етикетање и контрола.**